

20191061307

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47, став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.29/19) во членот 2 став (2) во табелата по подмерката 1.8. се додава нова подмерка 1.8-а која гласи:

”

1.8-а	Директни плаќања за произведено и предадено јаболко од реколта 2018 година во регистрирани откупувачи	<p>-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат остварено производство на јаболко од реколта 2018 година за количините кои се предадени кај регистриран откупувач во период од 12 октомври 2018 година до 25 јуни 2019 година.</p> <p>- Висината на финансиска поддршка за количините кои ги предале кај регистриран откупувач и регистриран преработувачки капацитет за овошје директно или преку еден регистриран откупувач во период од 12 октомври 2018 година до 25 декември 2018 година, а за кои немаат добиена финансиска поддршка за предадените количини по цена не повисока од 5 денари по килограм изнесува 3 денари по килограм.</p> <p>- Висината на финансиска поддршка за количините кои се предадени во период од 26 декември 2018 година до 25 јуни 2019 година по цена не повисока од 5 денари по килограм изнесува 3 денари по килограм.</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“

Во ставот (3) во табелата во подмерката 2.15. во алинеја 1 зборот „октомври,“ се заменува со зборот „мај“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- Висината на директните плаќања за закрани амортизирани несилки за периодот од 1 октомври 2018 година до 30 април 2019 година изнесува 125 денари по несилка, а висината на директните плаќања за закрани амортизирани несилки во периодот од 1 мај до

30 септември 2018 година за кои што е исплатена финансиска поддршка за внесена несилка во капацитет за производство за јајца во периодот од 1 февруари до 30 септември 2017 година изнесува 25 денари по несилка.“

Во ставот (4) точка 1) алинејата 1 зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13. и 2.17.“ се заменуваат со зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16. и 2.17.“.

Во алинејата 5 зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13. и 2.17.“ се заменуваат со зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16. и 2.17.“.

Член 2

Во членот 4 во точката (1) зборовите „31 мај“ се заменуваат со зборовите „30 јуни“.

Во точката 3 зборовите „1.7. и 1.9.“ се заменуваат со зборовите „1.7., 1.8-а и 1.9.“.

Во точката 4 во алинејата 1 по зборовите „16 мај 2019 година“ се додаваат зборовите „како и до 30 јуни 2019 година“, а зборовите „1 октомври“ се заменуваат со зборовите „1 мај“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3896/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.